

Врз основа на член 191, став (4) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија” бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 96/19) и член 7, став (1) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 116/19), а постапувајќи по Барањето за донесување на решение за стекнување на привремен статус на повластен производител бр. УП1 бр. 08-103/20 од 4 јуни 2020 година на Друштвото за производство, трговија и услуги БИО ЕНТЕРПРАЈС ДООЕЛ, Охрид, со седиште на ул. 7-ми НОЕМВРИ бр.187, Охрид, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 18 јуни 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги БИО ЕНТЕРПРАЈС ДООЕЛ, Охрид, со седиште на ул. 7-ми НОЕМВРИ бр.187, Охрид, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител за термоелектроцентралата на биогаз „БИОГАС САРАМЗАЛИНО“ со планирана моќност од 1998 kW и со локација на КП 552/7, КО Сарамзалино, општина Лозово.
2. Податоци за носителот на решението:
 - назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги БИО ЕНТЕРПРАЈС ДООЕЛ, Охрид, со седиште на ул. 7-ми НОЕМВРИ бр.187, Охрид;
 - единствен регистарски број на електроцентралата: РР-ВГ-250;
 - назив на електроцентралата: термоелектроцентралата на биогаз „БИОГАС САРАМЗАЛИНО“;
 - податоци за локација на електроцентралата: КП 552/7, КО Сарамзалино, општина Лозово;
 - планирана моќност на електроцентралата: 1998 kW;
 - планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 16.970.536 kWh;
 - рок во кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 18.06.2023;
 - датум на престанок на важење на ова решение: 18.06.2023.
3. Носителот на ова решение може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа.
4. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија за секоја статусна промена, промена во сопственичката структура, промена на техничко-технолошкото работење и промена во формата, називот и седиштето, наведени во ова решение, согласно член 9 од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа.
5. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија го запишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители коишто користат повластена тарифа.
6. Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија го доставува ова решение до барателот, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, Операторот на пазарот на електрична енергија и Операторот на електродистрибутивниот систем.

7. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Друштвото за производство, трговија и услуги БИО ЕНТЕРПРАЈС ДООЕЛ, Охрид (во понатамошниот текст: Друштво), со седиште на ул. 7-ми НОЕМВРИ бр.187, Охрид, согласно Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа (во понатамошниот текст: Правилник), на 4 јуни 2020 година до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторната комисија за енергетика) поднесе Барање за донесување на решение за стекнување на привремен статус на повластен производител (во понатамошниот текст: Барање), за термоелектроцентралата на биогаз „БИОГАС САРАМЗАЛИНО“, со планирана моќност 1998 kW и со локација на КП 552/7, КО Сарамзалино, општина Лозово, заведено под архивски број УП1 бр. 08-103/20.

Регулаторната комисија за енергетика утврди дека доставеното Барање и документите на Друштвото согласно член 3 од Правилникот се комплетни и немаат недостатоци.

Согласно член 5 од Деловникот за работа бр.01-898 од 30 март 2020 година а имајќи ја во предвид прогласената вонредна состојба во Република Северна Македонија, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 18 јуни 2020 година, одржа седница без подготвителна седница на којашто врз основа на член 191, став (4) од Законот за енергетика и член 7, став (1) од Правилникот донесе решение за стекнување на привремен статус на повластен производител за термоелектроцентралата на биогаз „БИОГАС САРАМЗАЛИНО“, со планирана моќност од 1998 kW и со локација на КП 552/7, КО Сарамзалино, општина Лозово на Друштвото.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поведе управен спор во рок од 30 дена од денот на приемот.

УП1 бр. 08-103/20
18 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија

Марко Бислимоски